




Република Македонија

Republic of Macedonia

Месечен билтен 10.2016

Monthly Bulletin 10.2016



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹


Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
30.09.2016						
НЛБз / NLBm ²	31.842	81.889	76.402	10.912	169.203	201.045
КБПз / KBPm ³	37.296	88.972	81.995	11.073	182.040	219.336
ВКУПНО / TOTAL	69.138	170.861	158.397	21.985	351.243	420.381
31.10.2016						
НЛБз / NLBm	31.841	81.915	77.408	11.002	170.325	202.166
КБПз / KBPm	37.292	89.039	82.980	11.237	183.256	220.548
ВКУПНО / TOTAL	69.133	170.954	160.388	22.239	353.581	422.714

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

² Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје

³ Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

² NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoeren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

³ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoeren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
30.09.2016	21.018,54	24.151,13	174,473373	179,119684
10.10.2016	21.156,46	24.284,14	175,065118	179,581557
20.10.2016	21.338,90	24.486,47	175,599067	180,027795
31.10.2016	21.377,21	24.524,72	175,671854	180,122886


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.10.2016)

Figure 4: Structure of Investment of NLBm (as of 31.10.2016)



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.10.2016)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.10.2016)




II Податоци за доброволните пензиски фондови⁴II Voluntary pension funds data⁴

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
 Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
30.09.2016			
НЛБд / NLBv ^{5 6}	5.677	3.294	8.971
КБПд / KBPv ^{7 8}	1.993	11.370	13.363
ВКУПНО / TOTAL	7.670	14.664	22.334
31.10.2016			
НЛБд / NLBv	5.707	3.306	9.013
КБПд / KBPv	2.171	11.429	13.600
ВКУПНО / TOTAL	7.878	14.735	22.613

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
 Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁴ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁵ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година

⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁸ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година

⁴ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁵ NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁶ Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁷ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁸ Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
30.09.2016	401.206,53	481.978,74	149,390234	149,857644
10.10.2016	404.423,78	485.605,81	149,793990	150,233010
20.10.2016	408.976,95	488.893,20	150,492823	150,558069
31.10.2016	413.607,14	491.241,73	150,689027	150,726064


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.10.2016)

Figure 9: Structure of Investment of NLBv (as of 31.10.2016)



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.10.2016)

Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.10.2016)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
 Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk